



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Отглас според тарифата — Жиро-сметка кај Народната Банка за претплата и посебни издања: 101-13-602-32, за отглас 101-13-602-31.

Среда, 18 ноември 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XX

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 1.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристички бр. 1. Пошт. Факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-132 и Продавна служба 51-671

616.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

Се прогласува Законот за измена на Општиот закон за школството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1964 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 20 октомври 1964 година.

П. Р. бр. 88

4 ноември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО

#### Член 1

Во општиот закон за школството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64) во членот 84 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок, лицата кои според одредбите на Законот за докторатот на науките пријавиле докторат на науките, а до крајот на 1964 година нема да се здобијат со него, можат според одредбите на тој закон да се здобијат со докторат на науките најдоцна до крајот на 1965 година, ако темата за докторската дисертација им била прифатена до 1 октомври 1964 година или до тој рок го положиле усниот докторски испит. Роковите за предавање на докторската дисертација односно полагање на усниот докторски испит и одбрана на поволно оценетата докторска дисертација во 1965 година, ќе ги определат факултетите кај кои е пријавено здобивањето на докторат.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

617.

Врз основа на членот 12 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59) и чл. 81 и 82 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

#### Член 1

Во Уредбата за организацијата и работата на органите на царинската служба („Службен лист на

ФНРЈ“, бр. 4/63) во членот 11 став 1 зборот: „двајца“ се заменува со зборот: „тројца“.

#### Член 2

Членот 12 се менува и гласи:

„Управата за царини може да има како организациони единици одделенија, отсеци и групи.

Управата за царини има Главна царинска лабораторија.

Управата за царини може да има и потребен број самостојни советници.“

#### Член 3

Членот 13 се менува и гласи:

„Одделенијата се формираат за вршење на меѓусебно поврзани работи и определени управни овластувања.

Самостојните отсеци се формираат за подготвување, обработување и вршење определена група сродни работи.

Групите се формираат за вршење определени студиско-аналитички работи за кои е потребна групна работа.“

#### Член 4

Чл. 14 до 19 се бришат.

#### Член 5

Во членот 20 ставот 5 се брише.

#### Член 6

Членот 21 се менува и гласи:

„Во Управата за царини постои колегиум што го сочинуваат директорот, помошниците на директорот и стручните службеници што ќе ги определат директорот.“

#### Член 7

Членот 23 се менува и гласи:

„Со работата на отсек, на група и на Главната царинска лабораторија раководи шеф кого го назначува директорот.

Шефот на самоостоен отсек, на група односно на Главната царинска лабораторија работи според упатствата од директорот на Управата за царини и нему му е одговорен за својата работа.

Шефот на отсек односно група во состав на одделение работи според упатствата од началникот на одделение и нему му е одговорен за својата работа.“

#### Член 8

Во членот 28 ставот 2 се брише.

#### Член 9

Во членот 32 ставот 4 се брише.

#### Член 10

Членот 35 се брише.

#### Член 11

Членот 36 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за внатрешната организација и работата на Управата за царини и царинските донесува директорот на Управата за царини, во согласност со Сојузниот извршен совет.“

Поблиски прописи за внатрешната организација и работата на царинарницата во рамките на прописите од ставот 1 на овој член донесува управникот на царинарницата, во согласност со директорот на Управата за царини.“

#### Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 155  
4 ноември 1964 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

618.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПОДИГАЊЕ РАНОТ НА ДИПЛОМАТСКОТО ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ

1. Дипломатското претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Непал се подига на ранг на амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 154  
5 ноември 1964 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

619.

Врз основа на членот 7 став 3 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64 и 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ДРЖАВНИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ ФОРМИРАНИ ОД СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НЕПОТРОШЕНИ ВО 1963 ГОДИНА

1. Од државните материјални резерви формирани врз основа на членот 7 став 2 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, ќе се доделува на Дирекцијата за исхрана износот од 22.400 милиони динари за обезбедување потребни резерви според одобриениот план за пополнување на овие резерви.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 158  
13 ноември 1964 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

620.

Врз основа на членот 170 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ШТО СЕ ПРИМААТ БЕСПЛАТНО ИЛИ СЕ НАБАВУВААТ ОД СТРАНСТВО ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ВО ОКТОМВРИ 1964 ГОДИНА

1. Работните и други организации што претрпеле штета од поплавите во социјалистичките републики Хрватска и Словенија во октомври 1964 година се ослободуваат од плаќање царина и други давачки за увоз на стоки што од странство ќе ги примат бесплатно како помош за отстранување на последици предизвикани со поплавите.

Општините на чија територија настанала штета од поплавите во октомври 1964 година ќе ги определат извршните совети на социјалистичките републики Хрватска и Словенија.

Стоките од ставот 1 на оваа точка не подлежат на ограничувањата пропишани врз основа на одредбите од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63).

2. На увозот на опрема набавена во странство за потребите на научните, просветните, културните, здравствените и социјалните установи од териториите на социјалистичките републики Хрватска и Словенија што претрпеле штета поради поплавите во октомври 1964 година, не се плаќаат царини и други давачки што според важечките прописи се наплатуваат при увозот.

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за финансии, во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија.

4. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат на увозот на стоки од 25 октомври 1964 година, и тоа на увозот на стоките од точката 1 на оваа одлука до 31 декември 1965 година, а не увозот на стоките од точката 2 на оваа одлука до 30 јули 1965 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 157  
13 ноември 1964 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

621.

Врз основа на чл. 17 и 42 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62) и чл. 39 до 44 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64 и 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПШТАТА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА ВО 1964 ГОДИНА

1. Во Одлуката за спроведување на мерките за општата кредитна политика во 1964 година („Служ-

жбен лист на СФРЈ", бр. 4/64, 24/64 и 43/64) во точката 11 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на ставот 3 на оваа точка, роковите за враќање на кредитите одобрени на околските и општинските буџети на оние општествено-политички заедници во Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија што претрпеле штета поради поплавите во октомври 1964 година, а кои ќе ги определат републичките извршни совети, можат да се продолжат до 30 април 1965 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 156  
13 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

622.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64 и 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО**

1. Во Одлуката за давање регрес при продажбата на опрема за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64) во точката 2 по одредбата под 23 се додава нова одредба под 24, која гласи:

„24) Трактор ИМТ-555 — — — — 750“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 159  
13 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

623.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53, 30/54, 36/55 и 1/57), по предлог од државниот секретар за народна одбрана, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА БРИШЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТОРПЕДО“ — РИЕКА ОД СПИСОКОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**

1. Претпријатието „Торпедо“ — Риека, кое со Решението на Сојузниот извршен совет Р.п. бр. 76/54 од 6 февруари 1954 година е определено како претпријатие за кое важат одредбите на Уредбата за

стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија, се брише од списокот на претпријатијата на кои се применуваат одредбите на таа уредба.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1965 година.

Р. п. бр. 160  
13 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

624.

Врз основа на членот 78 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62), сојузниот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

**ЗА ПОСТАПКАТА СО ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ШТЕДНИТЕ КНИШКИ СЕ ИСЧЕЗНАТИ ПРИ ПОПЛАВИТЕ ВО ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА**

1. Со штедните книшки на влоговите на штедење на граѓаните што исчезнале при поплавите во октомври 1964 година на териториите на Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија, во сè ќе се применуваат одредбите од Наредбата за постапката со штедните влогови на граѓаните според кои штедните книшки исчезнале при земјотресот во Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63).

2. Оваа наредба ќе се применува до 31 март 1965 година.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-422-78  
11 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

625.

Врз основа на членот 38ј од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64 и 42/64), во спогодба со сојузниот секретар за општи стопански работи, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

### НАРЕДБА

**ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

1. Како објекти од областа на земјоделството, во смисла на членот 38ж точка 13 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, при чие финансирање нема да се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општествено книговодство во смисла на членот 38б став 1 од тој закон, се подразбираат сите инвестициони

вложувања во основни средства во областа на земјоделството, како што се вложувања во:

- 1) зголемување, комплетирање и уредување на обработливи земјоделски површини на општествениот сектор (купување земјиште, мелиорации, хидромелиорации, агромелиорации, трошоци за комасација, ариондација и сл.);
  - 2) приплоден добиток;
  - 3) рибници, опрема за рибарство, бродови за рибарење со опрема и објекти за примарна преработка на риби;
  - 4) долгогодишни насади;
  - 5) опрема што служи за производството, преработката, манипулацијата и транспортот на земјоделски производи, на средства за репродукција, во објекти за преработка на грозје и за доработка на вино (вински визби и др.) и во објекти за преработка на сокови од грозје и друго овошје;
  - 6) ветеринарна опрема;
  - 7) кланици и ладилници;
  - 8) сушилници за овошје, зеленчук и лековито билје;
  - 9) објекти за прифаќање и разладување на млеко и павлака;
  - 10) трошоци за обука на кадри;
  - 11) трошоци за подготвителни и истражни работи.
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-32-11  
10 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство и шумарство,  
**Јоже Инголич, с. р.**

626.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање регрес за соина сачма и соини погачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64 и 44/64), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА СОИНА САЧМА И СОИНИ ПОГАЧИ

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес за соина сачма и соини погачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64) во точката 1 став 2 по зборовите: „храна за добиток“ се става точка и целиот текст до крајот на реченицата се брише.
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-230  
13 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство и шумарство,  
**Јоже Инголич, с. р.**

627.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 33/64), директорот на Сојузниот завод за цени издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА МОТОРЕН БЕНЗИН

1. Продажната цена за моторен бензин од 98 октани се определува во износ од 110 динари за 1 килограм.

2. Цената од точката 1 на оваа наредба е највисока малопродажна цена и важи франко складот на купувачот — пумпна станица.

Стопанските организации што произведуваат моторен бензин од 98 октани ќе им одобруваат на трговските стопански организации при испораката на таков бензин 12% рабат од продажната цена од точката 1 на оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 348/1  
4 ноември 1964 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за цени,  
**Душан Вуковиќ, с. р.**

628.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА РУДНИЧКИТЕ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Просеци на руднички подземни простории:
- Одници во лачна форма тип А, со 1 колосек, без локомотивска влеча — JUS B.Z0.210
- Одници во лачна форма тип А, со 2 колесека, без локомотивска влеча — JUS B.Z0.211
- Одници во кружна форма, со 1 колосек, без локомотивска влеча — JUS B.Z0.216
- Одници во кружна форма, со 2 колесека, без локомотивска влеча — — JUS B.Z0.217
- Одници во трапезеста форма, со среден столбец, со 2 колесека, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.225
- Одници со висок свод, со 1 колосек, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.226
- Одници со висок свод, со 2 колесека, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.227
- Одници во лачна форма тип А, со 1 колосек, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.228
- Одници во лачна форма тип А, со 2 колесека, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.229
- Одници во кружна форма, со 1 колосек, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.234
- Одници во кружна форма, со 2 колесека, со локомотивска влеча — — — — — JUS B.Z0.235

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1965 година.

Бр. 03-7092/1  
29 октомври 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за  
стандардизација,  
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

629.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Технички прописи за изработка и испорака на вијци и навртки за општа примена — — — — — JUS M.B1.021

Технички прописи за изработка и испорака на вијци и навртки од повисок квалитет — — — — — JUS M.B1.023

Технички прописи за изработка и испорака на вијци за дрво — — — — — JUS M.B1.024

Технички прописи за изработка и испорака на вијци за лим — — — — — JUS M.B1.025

Вијци со шестострана глава за општа примена — — — — — JUS M.B1.050

Вијци со шестострана глава, од средна класа на изработка — — — — — JUS M.B1.051

Вијци со шестострана глава, од фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.052

Вијци со шестострана глава, од средна класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото — — — — — JUS M.B1.053

Вијци со шестострана глава, од фина класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото — — — — — JUS M.B1.054

Вијци со шестострана глава, за општа примена, со навој по целата должина на стеблото — — — — — JUS M.B1.055

Вијци со шестострана глава, од средна класа на изработка, со фин навој — — — — — JUS M.B1.060

Вијци за точно налегнување со шестострана глава, од фина класа на изработка, со долг навој — — — — — JUS M.B1.061

Вијци за точно налегнување со шестострана глава, од фина класа на изработка, со краток навој — — — — — JUS M.B1.062

Вијци со мала шестострана глава и со шилак, од фина класа на изработка со навој по целата должина на стеблото — — — — — JUS M.B1.070

Вијци со мала шестострана глава и со цилиндричен завршеток, од фина класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото — — — — — JUS M.B1.071

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Вијци со шестострана глава. Изработка 1. Метрички навој — М 5 до М 52 — — — — — JUS M.B1.050

Вијци со шестострана глава. Изработка 2 и 3. Метрички навој — М 12 до М 52 — — — — — JUS M.B1.051

Вијци со шестострана глава. Изработка 3. Метрички навој — М 1,7 до М 10 — — — — — JUS M.B1.052

Вијци со шестострана глава со навој до главата. Изработка 2 и 3. Метрички навој — М 12 до М 52 — — — — — JUS M.B1.053

Вијци со шестострана глава со навој до главата. Изработка 3. Метрички навој — М 1,7 до М 10 — — — — — JUS M.B1.054

Вијци со шестострана глава. Изработка 3. Метрички навој — М 8 x 1 до М 100 x 4 — — — — — JUS M.B1.060

Вијци со мала шестострана глава, со шилак и навој до главата. Изработка 3. Метрички навој — М 6 до М 36 — — — — — JUS M.B1.070

Вијци со мала шестострана глава, и цилиндричен завршеток и навој до главата. Изработка 3. Метрички навој — М 6 до М 36 — — — — — JUS M.B1.071

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52);

Вијци за точно налегнување со шестострана глава Долг навој — Изработка 2 и 3 Метрички навој — М 10 до М 20 и М 18 x 1,5 до М 52 x 3 — — — — — JUS M.B1.061

Вијци со точно налегнување со шестострана глава. Краток навој — Изработка 2 и 3. Метрички навој — М 10 до М 20 и М 18 x 1,5 до М 52 x 3 — — — — — JUS M.B1.062

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/52);

Технички прописи за изработка и испорака на вијци и навртки — — — — — JUS M.B1.021

донесен со Решението за југословенскиот стандард за вијци и навртки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 31 март 1965 година.

Бр. 11-7095/1  
29 октомври 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

630.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Во југословенските стандарди:  
Вискозно (цел) влакно од памучен тип JUS F.B1.061

Вискозно (цел) влакно од волнен тип JUS F.B1.062  
Вискозно (цел) влакно од јутен тип JUS F.B1.063  
кои се донесени со Решението за југословенските  
стандарди од областа на текстилните производи  
(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/63) во точката 4.06  
на крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат:  
„Садржај влакана дужих највише за 5% од декла-  
сиране дужине не сме бити већи од 0,5%. Ако су та  
дужа влакна неравномерно распоређена у маси, од-  
носно ако су нагомилана у појединим балама, купац  
има право на рекламацију и кад њихов садржај не  
прелази дозвољени процент од 0,5%.”.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од  
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 10-7361/1

9 ноември 1964 година  
Белград

Го заменува директорот  
на Југословинскиот завод за  
стандардизација,  
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за  
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр.  
53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛА- НИРАЊЕ

За специјален советник во Сојузниот завод за  
стопанско планирање се назначува Јован Крстев,  
досегашен помошник претседател на Сојузниот ко-  
митет за туризам.

Б. бр. 64  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за  
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр.  
53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

За помошник претседател на Сојузниот комитет  
за туризам се назначува Љубомир Дрндик, досега-  
шен ополномоштен министер во Државниот секре-  
таријат за надворешни работи.

Б. бр. 65  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за  
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр.  
53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник секретар во Сојузниот извршен  
совет се назначува Славко Одиќ, досегашен ополно-  
моштен министер во Државниот секретаријат за  
надворешни работи.

Б. бр. 66  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за  
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр.  
53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНА- ТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

Се разрешува од досегашната должност на се-  
кретар на Сојузната комисија за нуклеарна енер-  
гија Слободан Накиќеновиќ, поради одење на друга  
должност.

Б. бр. 67  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за  
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр.  
53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

За секретар на Сојузната комисија за нуклеарна  
енергија се назначува инж. Салом Шуица, досега-  
шен државен советник во истата Комисија.

Б. бр. 68  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за  
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр.  
53/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ- НА ТРГОВИЈА

За специјален советник во Сојузниот секрета-  
ријат за надворешна трговија се назначува Бернард  
Менаше, виш советник во истиот Секретаријат.

Б. бр. 69  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК**  
**ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-**  
**НА ТРГОВИЈА**

За специјален советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Александар Дрљача, виш советник во истиот Секретаријат.

Б. бр. 70  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК ВО**  
**СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД**

За специјален советник во Сојузниот секретаријат за труд се назначува Теодор Томиќ, виш советник во истиот Секретаријат.

Б. бр. 71  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Новинската агенција Танјуг („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/62 и членот 5 став 1 од Основниот закон за органите на управувањето во установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64), во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-**  
**СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-**  
**ТОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ**

Како претставници на општествената заедница за членови на Советот на Новинската агенција Танјуг се именуваат:

- 1) Првослав Васиљевиќ, генерален директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;
- 2) Мило Поповиќ, директор на Институтот за новинарство; и
- 3) Деса Коштан, сојузен пратеник.

Б. бр. 72  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 7 став 2 од Уредбата за Новинската установа Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) и членот 5 став 1 од Основниот закон за органите на управувањето во установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64), во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-**  
**СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-**  
**ТОТ НА НОВИНСКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН**  
**ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА**  
**РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Како претставници на општествената заедница за членови на Советот на Новинската установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се именуваат:

- 1) Лазар Максим, шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет;
- 2) Марјан Вивода, секретар на Службата за документација на Сојузната скупштина;
- 3) Милорад Вучковиќ, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за законодавство и организација;
- 4) Горѓе Пеклиќ, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за финансии, и
- 5) Богољуб Поповиќ, ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи.

2. Досегашните членови на Советот што се именувани како претставници на општествената заедница а што не се именувани со ова решение, се разрешуваат од таа функција.

Б. бр. 73  
4 ноември 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ**  
**НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ**  
**РЕПУБЛИКИ**

**СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-**  
**ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА**

„Службени лист Социјалистичке Републике Црна Горе“ во бројот 26 од 19 септември 1964 година објавува:

**Решение** за укинување на Домот на Школата за уметнички занаети во Херцег-Нови како установа со самостојно финансирање;

**Упатство** за содржината и начинот на водење евиденција на лицата осигурени според Законот за здравственото осигурување на земјоделците;

**Упатство** за работата на судовите и казнено-поправните установи во врска со постапката за помилување.

Во бројот 27 од 5 октомври 1964 година објавува:

**Наредба** за дополнение на Наредбата за определување одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените;

**Решение** за назначување постојани судски вештаци и толкувачи на подрачјето на Окружниот суд во Титоград.

Во бројот 28 од 20 октомври 1964 година објавува:

**Закон** за слатководното рибарство (Пречистен текст);

**Решение** за определување на времето во кое ќе се спроведат изборите на половина нови членови на собранијата на комуналните заедници за социјално осигурување;

**Решение** за разрешување и имснување претседател и членови и нивни заменици на Републичката арбитражна комисија за решавање на спорови настанати при склучување договори за укажување здравствени услуги;

**Упатство** за начинот на утврдување на стручната оспособеност за самостојно вршење занаетичка дејност;

**Договор** за социјално осигурување на свештениците на католичката црква членови на Здружението на католичките свештеници на СР Црна Гора,

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија во бројот 36 од 14 октомври 1964 година објавува:

**Одлука** за намената и условите под кои ќе се даваат кредити за трајни обртни средства од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд;

**Наредба** за занаетчиските дејности што задолжително се вршат во деловна просторија;

**Наредба** за одредување на стопанските дејности што можат да ги вршат занаетчиските дуќани;

**Наредба** за занаетчиските дејности што можат да се вршат како занаетчиски услуги од место до место;

**Правилник** за образецот и начинот на водењето на регистарот на занаетчиските дуќани;

**Правилник** за содржината на фирмата на здружени занаетчиски дуќани.

Во бројот 37 од 23 октомври 1964 година објавува:

**Закон** за Републичкиот фонд за води;

**Закон** за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1963 година;

**Одлука** за одобрување на завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на Социјалистичка Република Македонија за 1963 година;

**Препорака** за подобрување безбедноста на сообраќајот на јавните патишта;

**Правилник** за техничко-експлоатационите услови за моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај.

Во бројот 38 од 30 октомври 1964 година објавува:

**Упатство** за заштита на шумите од противправно користење и други оштетувања;

**Наредба** за планот за одбрана од поплави во 1964/65 година.

Во бројот 39 од 6 ноември 1964 година објавува:

**Наредба** за преземање мерки за заштита на доботокот од 3 разни болести во 1965 година.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 43 од 29 октомври 1964 година објавуваат:

**Закон** за основното училиште (пречистен текст).

Во бројот 44 од 5 ноември 1964 година нема правни прописи.

Во бројот 45 од 12 ноември 1964 година објавуваат:

**Закон** за сместување деца во други семејства (пречистен текст);

**Закон** за „Фондот Владимир Назор“ (пречистен текст).

### СОДРЖИНА:

	Страна
616. Указ за прогласување на Законот за измена на Општиот закон за школството	789
617. Уредба за измени на Уредбата за организацијата и работата на органите на царинската служба	789
618. Одлука за подигање рангот на дипломатското претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Непал	790
619. Одлука за употреба на средствата на државните материјални резерви формирани од средствата на стопанските резерви на федерацијата непотрошени во 1963 година	790
620. Одлука за ослободување од плаќање царина и други давачки за увоз на стоки што се примаат бесплатно или се набавуваат од странство за отстранување последици од поплавите во социјалистичките републики Хрватска и Словенија во октомври 1964 година	790
621. Одлука за дополнение на Одлуката за спроведување на мерките за општата кредитна политика во 1964 година	790
622. Одлука за дополнение на Одлуката за давање регрес при продажбата на опрема за потребите на земјоделството и шумарството	791
623. Решение за бришење на претпријатието „Торпедо“ — Риека од списокот на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија	791
624. Наредба за постапката со штедните влогови на граѓаните по кои штедните книшки се исчезнати при поплавите во Хрватска и Словенија	791
625. Наредба за објектите во областа на земјоделството при чие финансирање нема да се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство	791
626. Наредба за измена на Наредбата за примена на Одлуката за давање регрес за соина сачма и соини погачи	792
627. Наредба за определување на продажната цена за моторен бензин	792
628. Решение за југословенските стандарди од областа на рудничките подземни простории	792
629. Решение за југословенските стандарди за вијци	793
630. Решение за дополнение на југословенските стандарди од областа на текстилните производи	793